



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 20 ноември 1981
Скопје
Број 36 Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

482.

Врз основа на член 203, став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци за службени патувања во земјата, за работа на терен, за доаѓање на работа и враќање од работа, за одвоен живот од семејството и за селибени трошоци што им се исплатуваат на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации (републички органи на управата) и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (работници).

Одредбите на оваа уредба согласно се применуваат и на работниците на стручните и другите служби на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, службите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија и на Уставниот суд на Македонија, работните заедници на Службата на општественото книговодство во СР Македонија, Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето, правосудните органи и казнено-поправните установи што стекнуваат доход од средствата на Републичкиот буџет.

Трошоците од став 1 на оваа уредба им се признаваат на републичките органи на управата во материјални трошоци.

ІІ. НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА

Член 2

Под службено патување во земјата, во смисла на оваа уредба се подразбира патувањето на кое работникот се упатува по налог од функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата или на работникот што тој ќе го овласти со задача да изврши определени службени работи надвор од седиштето на републичкиот орган на управата, ако таквото патување повлекува посебни трошоци.

Член 3

Надоместокот на трошоците за службено патување во земјата ги опфаќа:

1. Надоместокот за исхрана и ноќевање (дневница);

2. Надоместокот за превоз на работникот од седиштето на републичкиот орган на управата до местото во кое се упатува заради извршување на службена работа (патни трошоци);

3. Надоместокот на другите трошоци што ги има работникот во врска со вршењето на работата на службеното патување.

Член 4

За потребата и траењето на службеното патување во земјата решава функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата или работникот што тој ќе го овласти.

Во налогот за службено патување се наведува личното име на работникот, својството на работникот во извршувањето на работите и работните задачи, траењето и целта на патувањето, денот на тргнувањето, превозното средство што се користи за службеното патување, како и други потребни податоци.

Член 5

На службеното патување работникот е должен да го користи најкусиот пат.

Функционерот или работникот од член 4, став 1 на оваа уредба определува кое превозно средство во јавниот сообраќај како најпогодно ќе се користи на службеното патување.

Ако работникот се упатува на службено патување на кое поради итноста на извршувањето на работата не можат да се користат средства во јавниот сообраќај, на работникот му се признава надоместок на патните трошоци за превоз со сопствено патничко возило до 25% од највисоката продажна цена на бензинот за секој поминат километар.

За користење на сопствено патничко возило, како и за висината на надоместокот од став 3 на овој член, решава функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата.

Член 6

Службеното патување во земјата може да трае најдолго 15 дена непрекинато. По исклучок, ако тоа го бара потребата на службата или ако започнатата работа не може да се прекине, службеното патување може да трае и подолго од 15, но не подолго од 30 дена непрекинато.

Доколку службеното патување трае подолго од 30 дена непрекинато се смета како работа на терен.

Член 7

Надоместокот на патните трошоци ги опфаќа трошоците за превоз со едно од превозните средства во јавниот сообраќај (железница, автобус, авион или брод).

Надоместокот на патните трошоци ја опфаќа и цената што се плаќа за употреба на кола за спиење или на бродска кабина.

Член 8

Надоместокот на патните трошоци се признава во износ пропишан во патничката тарифа за превоз по најкус пат со превозно средство што може да се користи според патниот налог.

Член 9

Надоместокот за дневница може да изнесува најмногу до 10% од просечниот чист личен доход исплатен по работник во стопанството во Републиката во претходната година.

Доколку трошоците за ноќевање се пресметуваат во надоместокот за дневница, дневницата се намалува за 30%. Трошоците за ноќевање се пресметуваат врз основа на сметката за ноќевање.

Надоместокот за дневница и на трошоците за ноќевање според претходниот став не можат да изнесуваат повеќе од 15% од просечниот чист личен доход исплатен по работник во стопанството во Републиката во претходната година.

Член 10

Висината на дневницата од член 9 од оваа уредба ја утврдува Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 11

Дневницата се пресметува од часот на тргнувањето на работникот на службено патување до часот на враќањето со превозното средство и тоа:

1. Цела дневница — за секои 24 часа поминати на службено патување, како и за времето поминато на службен пат подолго од 12 часа;
2. Половина дневница — за времето поминато на службено патување подолго од 8, но не повеќе од 12 часа и кога патувањето траело најмалку 6 часа, ако времето на службено патување е поминато на пат од 22,00 часот до 5,00 часот.

Член 12

Кога работникот за време на службеното патување не ноќева надвор од местото на вработувањето, надоместокот за дневницата изнесува:

1. Цела дневница намалена за 30% за времето поминато на службено патување подолго од 12 часа;
2. Половина дневница за времето поминато на службено патување подолго од 8, но не повеќе од 12 часа.

Член 13

Надоместоците на другите трошоци што ги има работникот во врска со вршењето на работата на службеното патување се: надоместок за резервација на место во превозното средство; надоместок за пренесување на багаж; трошоците за превоз во градскиот јавен сообраќај; трошоците за телефонски разговори и други трошоци за вршење на службената работа.

Член 14

По завршеното службено патување работникот е должен во рок од три дена да поднесе сметка за патните трошоци.

Кон сметката за патните трошоци се приложува налогот за службеното патување, авионската карта, картата за користење на кола за спиење или бродска кабина, како и доказ за износот платен за ноќевање во хотел.

Ако работникот на службеното патување платил резервација на место или за превоз на багажот и извршил телефонски разговори, кога тоа посебно се плаќа, кон сметката за патните трошоци се приложува и потврдата за тоа.

Член 15

Кога на службено патување се упатува лице од друг орган или организација да изврши определени службени работи за републички орган на управата, му припаѓа надоместок на патните, дневните и другите трошоци според оваа уредба.

Член 16

Кога е определено работник на службено патување да придружува претставник на странска или меѓународна организација или установа или да учествува на состанок со овие претставници му припаѓа надоместок на патните, дневните и другите трошоци според приложената пресметка.

III. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН

Член 17

Под работата на терен, во смисла на оваа уредба, се подразбираат работите што според својата природа се изведуваат надвор од местото на вработувањето на работникот и во траење подолго од 30 дена непрекинато.

Надоместокот за работа на терен ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана и трошоците за превоз на работникот од местото на вработувањето до местото каде што се изведуваат работите.

Член 18

Надоместокот за зголемените трошоци за исхрана и ноќевање за работа на терен преку 30 дена (теренски додаток) изнесува дневно до 50% од износот на дневницата. Ако на теренот не е организирана исхрана и ноќевање на работникот, теренскиот додаток изнесува до 75% од износот на дневницата.

Надоместокот од став 1 на овој член го утврдува Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет.

IV. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОАЃАЊЕ НА РАБОТА И ВРАЌАЊЕ ОД РАБОТА

Член 19

Надоместокот за превоз на работниците за доаѓање на работа и враќање од работа изнесува во висина на стварните превозни трошоци со средствата на градскиот јавен сообраќај.

Надоместокот за превоз на работниците им се исплатува кога станот во кој живеат е на оддалеченост над 2 км. од местото на работењето.

V. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

Член 20

Одвоен живот од семејството, во смисла на оваа уредба, се смета кога работникот кој има семејство за издржување заснова работен однос, по потреба на службата, во републички органи на управата надвор од неговото живеалиште, а во местото каде што е седиштето на републичкиот орган на управата не може сам да обезбеди стан за своето семејство односно кога не може да му се обезбеди таков стан од органот.

Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството се исплатува на товар на средствата на Републичкиот буџет што се обезбедуваат во пресметката на соодветниот републички орган на управата.

Член 21

Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството го утврдува Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет, а не може да изнесува повеќе од 65% од едномесечниот чист личен доход исплатен по работник во стопанството во Републиката во претходната година.

Надоместок за одвоен живот не му припаѓа на работник доколку семејството или тој има живеалиште во една од соседните општини на Град Скопје односно во соседната општина во која се наоѓа седиштето на републичкиот орган на управата.

На работникот од став 2 на овој член му се исплатува само надоместок на трошоците за доаѓање на работа и враќање од работа во висина утврдена со тарифата на средствата за јавен сообраќај.

Член 22

Надоместокот од член 21 на оваа уредба му припаѓа на работникот од денот кога почнал да работи до истекот на месецот во кој работникот сам осигури стан за своето семејство односно до исте-

кот на месецот во кој на работникот му биде доделен уселив стан односно на друг начин го реши своето станбено прашање.

VI. НАДОМЕСТОК НА СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ

Член 23

Надоместокот на селидбените трошоци се признава:

1. На работникот кој засновал работен однос во републички орган на управата, по потреба на службата, а надвор од неговото живеалиште и живеалиштето на неговото семејство;

2. На работникот што се распоредува на работа во друго место;

3. На работникот кому му престанува работниот однос поради одење во пензија, а кој сам или со своето семејство се преселува во друго место, ако преселувањето се изврши во рок од 1 година сметајќи од денот на престанувањето на работниот однос односно од денот на одењето во пензија;

4. На семејството на умрен работник ако се преселува во друго место и ако преселувањето се изврши во рок од две години сметајќи од денот на смртта на работникот.

Барањето за надоместок на селидбените трошоци за лицата од став 1, точка 1 на овој член се поднесува во рок од еден месец од денот на преселувањето.

Член 24

Надоместокот на селидбените трошоци од член 23 на оваа уредба му припаѓа на работникот во износ на стварните трошоци за пакување и за превоз на покуќнината.

На работникот му припаѓа и надоместок за дневница, како и надоместок на патните трошоци при селидбата со превозни средства на јавниот сообраќај според оваа уредба.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

До донесувањето на прописите за висината на трошоците според оваа уредба, трошоците ќе се исплатуваат според досегашните прописи.

Член 26

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат:

1. Уредбата на највисоките износи на патни и други трошоци на работниците во републичките органи на управата што им се признаваат во материјални трошоци („Службен весник на СРМ“ бр. 37/65, 18/66, 10/67 и 45/69);

2. Одлуката за висината на дневниците за службено патување на функционерите и работниците што ги именува Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 27/80);

3. Одлуката за височината на надоместокот за одвоен живот од семејството („Службен весник на СРМ“ бр. 18/78);

4. Одредбите на член 7 (освен одредбите што се однесуваат на надоместокот на трошоците за службени патувања во странство) и член 8 и 9 од Одлуката за основите и мерилата за утврдување и усогласување на личните доходи и надоместоците за одделни трошоци на функционерите и работниците што ги именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 19/78).

Член 27

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1894/1

5 октомври 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

483.

Врз основа на член 18 од Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ВЕШТАЧЕЊАТА ШТО ГИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на трошоците за вештачењата што ги врши Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот (во натамошниот текст: Завод).

Член 2

Трошоците за вештачењето односно повторното вештачење (супервештачење) ги опфаќа:

1. Времето поминато за вештачење односно повторното вештачење од неговото започнување до завршувањето;

2. Надоместокот за издатоците за потрошениот материјал и другите фактички издатоци што ги имал Заводот во врска со вештачењето, исплатениот надоместок на државни органи, организации и заедници како и надоместокот за други направени издатоци;

3. Извршените услуги што ги дава Заводот преку своите стручни лица заради разјаснување на одделни технички или стручни прашања согласно со член 168, став 9 од Законот за кривичната постапка и член 92, став 7 од Законот за стопански престапи;

4. Надоместокот за личен доход на вештаците за времето поминато на претрес односно расправа поради јавување на покани во својство на вештак, како и надоместокот за патни и дневни трошоци за службено патување, сврзани со извршувањето на вештачењето односно повторното вештачење.

Член 3

Висината на трошоците од член 2 на оваа одлука изнесуваат:

1. За вештачење 150 динари од час, а за повторно вештачење 180 динари од час;

2. Фактурираниот износ од државните органи, организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници од кои Заводот користел услуги во врска со вештачењето односно повторното вештачење;

3. За извршените услуги од член 2, точка 3 од оваа одлука 60 динари од час;

4. Стварниот надоместок на личниот доход во бруто износ за времето што вештакот го минал на претрес односно расправа и за навистина потрошеното време кога вештачењето не е извршено по вина на учесниците во постапката, како и надоместокот за патни и дневни трошоци за службено патување.

Член 4

Со општ акт на Заводот се утврдува висината на трошоците за вештачењата што ги вршат надворешните соработници — вешти лица.

Висината на наградата на надворешниот соработник — вешто лице не може да биде повисока од трошоците определени со оваа одлука.

Член 5

Во судската и управната постапка, освен во кривичната постапка, вештачењето односно повторното вештачење ќе се изврши откако барателот ќе му достави на Заводот доказ дека странката што предложила изведување на доказ вештаче-

ње однапред внела износ потребен за надоместок на трошоците што би настанале по повод изведувањето на вештачењето односно повторното вештачење.

Член 6

Барателот на вештачење од член 9 од Законот за основање и работа на Заводот, кој се финансира од буџетот на општината, ќе му ги надоместува трошоците за судски вештачења на Заводот што тој ќе ги изврши по кривични предмети што се водат по службена должност и за вештачењата по прекршочна постапка, откако ќе ги наплати од осудениот односно казнетиот.

Член 7

Барателите на вештачењето трошоците за извршеното вештачење ги уплатуваат на посебна сметка на Заводот.

Книговодствената евиденција за средствата што ги остварува Заводот, а се приход на Републиката, ја води Заводот и е должен на крајот од секој месец собраните приходи да ги уплатува на сметката на Републичкиот буџет.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на трошоците на вештачењата што ги врши Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 4/79).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-1959/1

29 октомври 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

484.

Врз основа на член 4, став 3 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81 и 20/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СЛЕДЕЊЕТО И ИСТРАЖУВАЊАТА НА СТОПАНСКИТЕ ДВИЖЕЊА

1. Од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството — за финансирање на изработката на економски студии, ќе се користи износ од 3.200.000 динари за следење и истражувања на тековните стопански движења во Социјалистичка Република Македонија.

2. Користењето на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши во 1981 и 1982 година од Факултетот за економски науки, ООЗТ Економски институт — Скопје според Договорот склучен меѓу Институтот и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

3. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1759/1

15 октомври 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

485.

Врз основа на член 150 став 4 од Законот за народната одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ФУНКЦИЈАТА ОБВИНИТЕЛ И ЗАМЕНИЦИ НА ОБВИНИТЕЛОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОБВИНИТЕЛ И ЗАМЕНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ВО ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ, ПОМЛАДИ ОФИЦЕРИ И ВОЕНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата, поради истекот на мандатот, на обвинителот и на замениците на обвинителот во Вишиот суд на честа за резервните офицери, помлади офицери и воените службеници:

- Панче Кусикатски,
- Доксе Дирлев,
- Димитар Ристевски.

2. За обвинител на Вишиот суд на честа за резервните офицери, помлади офицери и воените службеници се именува:

- Милан Божиќ, директор на Општиот сектор на Работната организација „Газела“ — Скопје.

3. За заменик на обвинителот на Вишиот суд на честа за резервните офицери, помлади офицери и воените службеници се именува:

- Злате Лозановски, судија на Општинскиот суд — Титов Велес.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1981/1

15 октомври 1981 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

486.

Врз основа на член 150 став 4 од Законот за народната одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И СУДИИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И СУДИИ НА ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ, ПОМЛАДИ ОФИЦЕРИ И ВОЕНИ СЛУЖБЕНИЦИ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

1. Се утврдува дека им престанува функцијата во Вишиот суд на честа на резервните офицери, помлади офицери и воени службеници при Републичкиот секретаријат за народна одбрана, поради истекот на мандатот, на претседателот, заменикот на претседателот и судиите на Судот:

- Јован Дуковски,
- Радисав Ивановиќ,
- Димче Митревски,
- Мустафа Гавазов,
- Ванчо Шахпазов,
- Гоко Зафировски,
- Велко Николовски.

2. Во Вишиот суд на честа на резервните офицери, помлади офицери и воени службеници при Републичкиот секретаријат за народна одбрана се именуваат:

а) за претседател
— Иван Крстевски, шеф на Одделението за општи работи на Службата на општественото кнiговодство на СРМ — Централа — Скопје;
б) за заменик на претседателот
— Ведат Вели, судија на Општинскиот суд II — Скопје;

в) за судии:
1. Јордан Кузмановски, виши стручен соработник во Правната служба при Заеднички служби на „ОХИС“ — Скопје;
2. Станоје Ѓурковиќ, директор на Општиот сектор на МЗ „ТИТО“ — Скопје;
3. Благоја Митев, стручен соработник во Комисијата за општонародна одбрана на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија;
4. Драшко Ѓорѓевски, секретар на Домот на културата Тетово;
5. Јаков Станковиќ, заменик на Општинскиот правобранител на самоуправавањето на општините Куманово и Кратово — Куманово;
6. Радивоје Ангелковски, заменик на Општинскиот правобранител на самоуправавањето на град Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, ако се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1980/1
15 октомври 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

487.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ РУДАРСКИ ИНСПЕКТОР

1. За главен републички рударски инспектор се именува инж. Јован Симоновски, досегашен главен републички рударски инспектор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2074/1
29 октомври 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

488.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПАРНИ КОТЛИ

1. За главен републички инспектор за парни котли се именува инж. Стрезо Ѓуцевски, досегашен главен републички инспектор за парни котли.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1978/1
15 октомври 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

489.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

1. За советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање се назначува Спасе Лазаревски, раководител на Група за национален доход во Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2073/1
29 октомври 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

490.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на републичкиот секретар за финансии се назначува Стојанка Најденовска, советник по Републичкиот буџет во Секретаријатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1979/1
15 октомври 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

491.

Врз основа на член 139 од Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 8/75 и 4/78), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ И НА ПРОВЕРКАТА НА ЗНАЕЊАТА ЗАРАДИ ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Член 1

Во Правилникот за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит и на проверката на знаењата заради издавање на возачка дозвола („Службен весник на СРМ“ бр. 26/75, 35/75 и 33/78), во член 17 став 2, зборовите „три месеци“, се заменуваат со зборовите „една година“, а бројот „7“, се заменува со бројот „15“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Со“

цијалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 32-10704/1
6 ноември 1981 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

492.

Врз основа на член 11 од Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“, бр. 31/81), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТА

1. Остварувањето за правото на надоместок на дел од каматата на банките, организациите на здружен труд и инвеститорите (корисници на надоместокот на каматата), ќе се врши на начин и по постапка определени со ова упатство.

2. Корисниците на надоместокот на каматата од точка 1 на ова упатство, го остваруваат правото на надоместок на дел од камата, врз основа на барање кое се поднесува до Службата на општественото книговодство, кај која корисникот на надоместокот на камата има жиро-сметка во рок од шест месеци од денот на стасаноста за наплата на надоместокот на каматата.

3. Кон барањето за признавање надоместок на камата, корисниците на надоместокот на каматата се должни да поднесат:

1) препис од договорот за кредит, според кој може да се установи изворот на средствата, каматата и условите на дадениот кредит, а кој се поднесува при првата пресметка и друга документација врз основа на која може да се утврди правото на надоместок на камата; и

2) пресметка на надоместокот на дел од каматата со потребните податоци за секој кредит (за корисникот на кредитот, за намената на кредитот, датумот на одобрувањето на кредитот, состојбата на должењето, рокот на стасаноста на кредитот, времето на користењето и друго).

4. По исклучок од точка 2 на ова упатство, барањето за надоместок на дел од каматата по кредитите одобрени од 1 јануари до 30 јуни 1981 година може да се поднесе до 31 декември 1981 година.

5. Службата на општественото книговодство, по извршената контрола за оправданоста на барањето, документацијата од точка 3 на ова упатство ќе ја достави за исплата до Републичкиот секретаријат за финансии во рок од 30 дена од денот на приемот на документацијата.

6. Надоместокот на каматата се пресметува полугодишно, а се исплатува во рок од шест месеци од денот на стасаноста за наплата на надоместокот на каматата.

7. Ако во кредитирањето на определени намени учествуваат повеќе корисници на надоместок на камата, правото на надоместок на дел од каматата го остваруваат сразмерно на нивното учество во кредитирањето.

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 13-2467/1
13 ноември 1981 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

493.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 7 октомври 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките „а“ од членовите 18 и 19, членовите 20, 21, 22 и 79 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи, други лични примања и заедничка потрошувачка на работниците во Стручната служба во Пробиштип на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Штип, усвоен со референдум на 21 април 1980 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на ставот 2 на член 60 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Стручната служба во Пробиштип на Заедницата на здравственото осигурување на работниците во Штип на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 229/80 од 18 јуни 1981 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точките „а“ од членовите 18 и 19, на членовите 20, 21 и 22, на ставот 2 од член 60 и на членот 79 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Судов поведе постапка затоа што основано се постави прашањето за согласноста на наведените одредби од правилникот со начелото на распределба според вложениот труд утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд. Со исто решение Судов поведе постапка и за оценување согласноста на членот 79 од оспорениот правилник со ставот 2 на член 262 од Уставот на СР Македонија.

5. Во претходните испитувања и на јавната расправа Судов утврди дека, според член 18 од оспорениот правилник, основи според кои се врши аналитичка процена на вредноста на работите и работните задачи во стручната служба се: знаењето и способноста; видот и сложеноста на работата, одговорноста, напрегањето, одлучувањето и услови за работа. Овие основи, според ставот 2 на овој член, се расчленуваат на повеќе барања, а овие пак на степени на интензитет. Така, основот знаење и способност според членот 19 од правилникот ги содржи школската подготовка, работното искуство и раководењето. Со членот 20 од оспорениот правилник, вреднувана е со определен број бодови школската односно стручната подготовка зависно од степенот на таа подготовка. Работник кој нема соодветна стручна подготовка за вршење на работите и работните задачи на кои е распореден по овој основ ги добива бодовите од степенот на стручната подготовка кој фактички го има. Со членот 21 пак од правилникот исто така, се определени бодови зависно од работното искуство потребно за успешно вршење на работите и работните задачи, при што е земен предвид степенот на стручната подготовка. Така на пример за работно место за кое е предвидено работно искуство од една година за нижа стручна подготовка се определени 20 бода, за квалификуван работник и средна стручна подготовка за одредено занимање 30 бода, за средна 40, за виша 50 и за висока стручна подготовка 60 бода. Во членот 22 од оспорениот правилник се определени бодови по основот „раководење“ и тоа за прв степен, во кој спаѓа работното место референт за општи правни и регресни работи 50 бода и за втор степен во кој спаѓаат работните места утврдени како раководни 100 бода. Во членот 23 пак од правилникот е разработен основот „вид и сложеност на работата“ на тој начин

што се утврдени четири степени и за секој степен се определени бодови.

Разгледувајќи го понатаму правилникот, Судов утврди дека со членот 60 е извршено вреднување на минатиот труд. Според ставот 2 на овој член процентот од минатиот труд за последните десет години од работниот стаж се зголемува за 2%.

6. Согласно начелото за распределба на средствата за личен доход според вложениот труд содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од друга страна, според ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот во работата земајќи го предвид особено обемот и сложеноста во работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Според мислењето на Судов оспорениот правилник содржи основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи. Меѓутоа, и покрај тоа што како основ предвидува „вид и сложеност на работата“ како посебен основ го предвидува основот знаење и способност кој всушност ги содржи стручната подготовка, работното искуство потребно за вршење на определени работи и работни задачи и способноста за раководење. Стручната подготовка, работното искуство и способноста за раководење, според мислењето на Судов, не може да бидат самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи затоа што се вреднуваат во рамките на основот сложеност на работите и работните задачи.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник како посебен основ за распределба на средствата за личен доход го предвидува основот „знаење и способност“ за извршување на определен вид работи и работни задачи, Судов смета дека точките „а“ од членовите 18 и 19 и членовите 20, 21 и 22 не се во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија, со ставот 1 на член 126 и со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

Во претходните испитувања и на јавната расправа Судов утврди и тоа дека оспорениот правилник е усвоен со референдум на 21 април 1980 година и дека тој, согласно членот 79 од правилникот, се применува од 1 јануари 1980 година.

Со оглед на тоа што со основите и мерилата утврдени со оспорениот правилник се менуваат односите во распределбата на средствата за личен доход во стручната служба, Судов смета дека членот 79 не е во согласност со ставот 2 на член 262 од Уставот на СР Македонија.

Судов ја запре постапката за оценување уставноста и законитоста на ставот 2 на член 60 од оспорениот правилник затоа што зголемувањето на личниот доход за 2% по основ на минатиот труд се однесува само за жените-работници, па со оглед на тоа што нивниот работен век е покус од работниот век на мажите-работници, Судов смета дека зголемувањето на личниот доход по основот минат труд за жените е допуштено и е во согласност со начелото за распределба на трудот.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 229/80

7 октомври 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

494.

Врз основа на член 11 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73), Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство Скопје, објавува

СПИСОК
НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД, ШТО
ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА
КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО НА САДЕН
МАТЕРИЈАЛ

1. Шумарски факултет — Скопје.

Бр. 0904-2381/2

3 ноември 1981 година

Скопје

Републички секретар за
земјоделство и шумарство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

294.

Врз основа на член 70, точка 3, од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата и член 6 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку републичките самоуправни интересни заедници во 1981 година, Извршниот одбор на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 12 ноември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА
НА ПРИДОНЕС НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

I

Обврзниците за уплатување на придонес на Републичката самоуправна интересна заедница за

општествена заштита на децата, се ослободуваат од обврската за уплата на пресметковниот придонес од личните доходи на вработените за месец ноември и декември 1981 година.

II

Службата на општественото книговодство ќе се грижи за спроведување на оваа одлука.

III

За донесувањето на оваа одлука и нејзиното потврдување ќе се запознае Собранието на Републичката заедница.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 04-854

12 ноември 1981 година

Скопје

Претседател
Дона Пљакова, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Јашари Изет, ул. „1194“ бр. 14, населба „Шуто Оризари“, против Јашари Рада, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужената Јашари Рада во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, или да го извести во тој рок за адресата на живеење. Во спротивно ќе ѝ се постави привремен старател, согласно член 84 од ЗПП.

Од Окружниот суд Скопје II — Скопје, 27. X. 1981 година. (91)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Трпко Петко Филиповски од село Милетино, против тужениот Стојко Петков Петровски од Загреб, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Стојко Петков Петровски од Загреб, со непозната адреса во странство, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ја соопшти својата точна адреса или да се јави во судот лично. По истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите права и интереси во овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 1101/81. (92)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на Кадри Јашаров од Штип, со стан на ул. „Раданска пат“ бр. 59, против Васвије Јашарова, родена Демирова од Штип, а сега во Германија со непознато место на живеење.

Бидејќи тужената е во неизвесност се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник.

Во спротивно ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Општинскиот суд во Штип, II. бр. 356/81. (93)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Општинскиот суд во Прилеп го повикува Јоскоски Крсте од село Ракле, стар 88 г., кој во месец декември 1974 година излегол од својот дом и од тогаш веќе не се вратил дома, во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд доколку е жив. Воедно судот ги повикува сите кои било што знаат за животот на именуваниот исто тоа да го пријават на овој суд, или пак знаат нешто околу начинот на неговото исчезнување.

По истекот на рокот од 3 месеци од објавувањето на огласот, судот ќе утврди дека именуваниот е умрен.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 49/81. (94)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Рашид Рашидов од Шибеник, против тужената Махмудија Рашидова од Кочани.

Бидејќи тужената Махмудија Рашидова се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во

„Службен весник на СРМ“ да се јави во Општинскиот суд во Кочани или да ја соопшти својата точна адреса. Доколку тоа не го стори ќе ѝ биде поставен привремен застапник за окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Кочани, II. бр. 213/81. (95)

Загубени печати

Загубениот штембил под назив: „Макпетрол“ увоз-извоз Н. Сол. О. Скопје ООЗТ „Малопродажба“, Н. Сол. Бензиска пумпа бр. 87, Влае, Скопје, се огласува за неважен. (6736)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Самоуправна интересна заедница на културата на Општина Тетово, се огласува за неважен. (6916)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Список на увезени работи, заверен од Царинарница — Битола на ден 25. II. 1980 година, на име Симеон Здравевски, ул. „Горги Димитров“ бр. 86, Прилеп. (6628)

Чековна карта бр. 73, број на жиро-сметка 40100-321-16-4000-66-00080-3, издадена од Инвест банка — Претставништво Скопје на име Фаил Браво, ул. „Струма“ бр. 10/II/12, Скопје. (6629)

Воена книшка на име Ристо Најдов, ул. „Клинска“ бр. 20, Кавадарци. (6633)

Воена книшка на име Миленковски Мишко, с. Жван, Битола. (6639)

Воена возачка дозвола на име Миленковски Мишко, с. Жван, Битола. (6639-а)

Воена книшка на име Османи Кенан, ул. „Б. Миладинови“ бр. 103, Тетово. (6641)

Воена книшка на име Насер Шасивари, ул. „Прохор Пчински“ бр. 75, Тетово. (6771)

Пасош, издаден од СВР — Прилеп на име Нове Глигорски, с. Ерековци, Прилеп. (6797)

Лична карта, издадена од СВР — Прилеп на име Нове Глигорски, с. Ерековци, Прилеп. (6798)

Свидетелство за VIII одделение на име Додевска Јасминка, с. Габор, Крива Паланка. (6820)

Свидетелства за I и II година, издадени од Индустриското училиште „Киро Спанцов — Брчко“, Кавадарци на име Ајтов Миле, с. Д. Дисан, Неготино. (6867)

Воена книшка на име Имери Беадин, ул. „19 Ноември“ бр. 14, Тетово. (6868)

Воена книшка на име Љубе Ставрски, с. Ташмаруниште, Струга. (6876)

Воена книшка, издадена од ВП 8376, Ријека на име Цветановски Тихомир, ул. „Народна Революција“ бр. 106, Куманово. (6914)

Воена книшка на име Османи Садики, с. М. Речица, Тетово. (6930)

Воена книшка на име Страхил Постоловски, ул. „Нико Нестор“ бр. 21, Струга. (6967)

Воена книшка на име Душан Петров, с. Марена, Кавадарци. (6985)

Свидетелство за VIII одделение на име Петре Стојаноски, ул. „11 Октомври“ бр. 105, Прилеп. (7026)

Штедна книшка бр. 43292, издадена од Стопанска банка — Куманово на име Сакипи Мисан, с. Ваксинце, Куманово. (7037)

Пасош бр. МА 148979 на име Назив Елезоски, с. Преглово, М. Брод. (1499)

Свидетелство на име Зејнепе Сипани ул. „110“ бр. 40, Тетово. (1500)

- Земјоделска здравствена легитимација на име Ицет Абдурамани, с. Требош, Тетово. (1501)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Реџеп Јашари, с. Селце, Тетово. (1502)
- Работна книшка на име Стојка Митровска, с. Беловиште Тетово. (1503)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Набир Јашари, с. Селце, Тетово. (1504)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Неврије Јашари, с. Селце, Тетово. (1505)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ариф Јашари, с. Селце, Тетово. (1506)
- Свидетелство од VIII одделение на име Благоја Аневски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 20, Тетово. (1507)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Џемал Даутие, с. Порој, Тетово. (1508)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Физе Шерифи, с. Г. Палчиште, Тетово. (1509)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шеките Шерифи, с. Г. Палчиште, Тетово. (1510)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шабан Шерифи, с. Г. Палчиште, Тетово. (1511)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Гулизаре Шерифи, с. Г. Палчиште, Тетово. (1512)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Адиле Етеми, с. Г. Палчиште, Тетово. (1513)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Фидан Етеми, с. Г. Палчиште, Тетово. (1514)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од ОУ „Братство единство“ — Тетово на име Рамадан Османи, ул. „Мирче Ацев“ бр. 10, Тетово. (1515)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Есма Шабани, с. Д. Палчиште, Тетово. (1516)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Собедин Мазлами, с. Боговиње, Тетово. (1517)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Нафи Хасани, с. Желино, Тетово. (1519)
- Здравствена легитимација на име Перо Јовановски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 31, Тетово. (1521)
- Здравствена легитимација на име Јасна Јовановска, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 31, Тетово. (1522)
- Свидетелство од VIII одделение на име Љофери Хасани, с. Желино, Тетово. (1523)
- Свидетелство од VIII одделение на име Адвиге Куртиши, с. Стримница, Тетово. (1524)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Елези Севдије, с. Каменјане, Тетово. (1525)
- Свидетелство од IV одделение на име Махио Камбери, с. Добридол, Гостивар. (1526)
- Свидетелство од IV одделение на име Веби Азири, с. Лавци, Тетово. (1527)
- Свидетелство од VIII одделение на име Музафер Асани, с. Добридол, Гостивар. (1528)
- Индекс бр. 3405/0, издаден од Градежниот факултет во Скопје на име Авдизатив Цемаили, Тетово. (1529)
- Воена книшка издадена од В. П. 4219 — Шабан на име Милорад Раевски, Скопје. (1530)
- Здравствена легитимација на име Билјана Ангелеска, с. М. Коњари, Прилеп. (1531)
- Здравствена легитимација на име Бејдат Мамудоски, ул. „Авала“ бр. 2-а, Прилеп. (1532)
- Ученичка книшка на име Цвета Цветаноска, ул. „11 Октомври“ бр. 19а, Прилеп. (1533)
- Свидетелство на име Снежана Кузмановска, ул. „М. Јосифовска“ бр. 17, Прилеп. (1534)
- Свидетелство на име Никола Боговски, ул. „М. Пијаде“ бр. 33, Прилеп. (1535)
- Ученичка книшка на име Божин Илиоски, с. Средорек, Прилеп. (1536)
- Свидетелство на име Аница Димовска, с. Влатиловци, Т. Велес. (1537)
- Свидетелство за завршено IV одделение на име Салија Мифтаревски, с. Тетово, Тетово. (1538)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мухамет Љезами, с. Челопек, Тетово. (1539)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мерхибе Љезами, с. Челопек, Тетово. (1540)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Џаим Реџепи, с. Чифлик, Тетово. (1541)
- Здравствена легитимација на име Петар Петрушевски, ул. „Пролетерска“ бр. 13, Тетово. (1542)
- Свидетелство од V одделение на име Месут Камбери, с. Колачин Дол, Тетово. (1543)
- Свидетелство од VIII одделение на име Имер Азири, с. Требош, Тетово. (1544)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Семате Зибири, с. Желино, Тетово. (1545)
- Здравствена легитимација на име Зијадин Селмани, с. Каменјане, Тетово. (1546)
- Свидетелство од VIII одделение на име Весна Манческа, с. Вруток, Гостивар. (1547)
- Возачка дозвола, издадена од ОВР — Гостивар на име Трифе Спасеноски, с. Беловиште, Гостивар. (1548)
- Работна книшка на име Глигор Јанковски, с. Митрашинци, Берово. (1549)
- Свидетелство од VIII одделение на име Олгица Кацарска, с. Град Делчево. (1550)
- Свидетелство од I клас на име Раде Доншов, с. Спачево, Кочани. (1551)
- Свидетелство од VIII одделение на име Марија Манчева, с. Горни Подлог, Кочани. (1552)
- Ученичка книшка и свидетелство од VIII одделение на име Весела Темелкоска, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 6, Прилеп. (1553)
- Свидетелство од IV одделение на име Божана Лозаноска, с. Дебреште, Гостивар. (1554)
- Свидетелство од IV одделение на име Марјана Базоска, с. Загорани, Прилеп. (1555)
- Свидетелство од VIII одделение на име Верка Шиклеска, с. Тополчани, Прилеп. (1556)
- Уверение за електрозаварувач на име Методија Мицески, Прилеп. (1557)
- Свидетелство од IV одделение на име Милка Бришкоска, с. Веселчани, Прилеп. (1558)
- Свидетелство од IV одделение на име Божана Лажоска, с. Палчиште, Прилеп. (1559)
- Свидетелство од VIII одделение на име Миле Јовчески, с. Вешиште, Прилеп. (1560)
- Работна книшка на име Цвета Стојаноска, ул. „С. Темелкоски“ бр. 32, Прилеп. (1561)
- Индекс бр. II 261/78, издаден од Економскиот факултет во Прилеп на име Бранко Соколовиќ, ул. „Коста Темелковиќ“ бр. 517/59, Прилеп. (1562)
- Работна книшка на име Стеван Стојаноски, ул. „Мирче Ацев“ бр. 172, Прилеп. (1563)
- Штедна книшка бр. 11493, издадена од Стопанската банка во Прилеп на име Цена Николоска, ул. „Блага Русата“ бр. 9, Прилеп. (1564)
- Здравствена легитимација, на име Никола Јованоски, с. Бедиње, Куманово. (1565)
- Здравствена легитимација на име Даниела Николова, с. Ранковце, Кр. Паланка. (1566)
- Здравствена легитимација на име Драган Николов, с. Ранковци, Куманово. (1567)
- Здравствена легитимација на име Јонуз Зулфи, ул. „Романовска“ бр. 20, Куманово. (1568)
- Здравствена легитимација на име Кристина Стошиќ, ул. „Тане Георгиевски“, бр. 10, Куманово. (1569)
- Здравствена легитимација на име Душанка Керими, с. Черкези, Куманово. (1570)
- Пасош на име Славица Антовска, Куманово. (1571)
- Свидетелство од VIII одделение на име Стојко Ивановски, с. Шоп. Рудари, Кратово. (1572)
- Здравствена легитимација на име Тихомир Кузманов, с. Горни Стубол, Кратово. (1573)
- Свидетелство од IV одделение на име Станка Миткова, с. Диманци, Кратово. (1574)
- Свидетелство од IV одделение на име Цвета Ангеловска, с. Ново Село, Титов Велес. (1575)
- Свидетелство од VI одделение на име Македонка Димовска, с. Вањица, Т. Велес. (1576)
- Свидетелство од IV одделение на име Јагода Јаневска, с. Дреново, Титов Велес. (1577)

Свидетелство од IV одделение на име Бошко Трајковски, ул. Маркова бр. 6/1, Титов Велес. (1579)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Трајче Манчевски, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 17, Титов Велес. (1580)

Свидетелство од VIII одделение на име Софка Несторова, с. Давидово. (1581)

Свидетелство од V одделение на име Миланче Миланов, с. Д. Врановци, Титов Велес. (1582)

Свидетелство од VIII одделение на име Драган Милошевски, с. Владиловци, Титов Велес. (1583)

Здравствена легитимација на име Фазли Амети, с. Доброште, Тетово. (1584)

Здравствена легитимација на име Османи Амети, с. Доброште, Тетово. (1585)

Здравствена легитимација на име Селви Амети, с. Доброште, Тетово. (1586)

Земјоделска здравствена легитимација на име Нико Јовановски, с. Жилче, Тетово. (1587)

Свидетелство од VIII одделение на име Мендур Даути, с. Јажинце, Тетово. (1588)

Здравствена легитимација на име Дарко Крестески, с. Брвеница Тетово. (1589)

Лична карта на име Тодор Јанчевски, с. Ратаје, Тетово. (1590)

Свидетелство од IV одделение на име Борка Трпеска, с. Шемново, Тетово. (1591)

Земјоделска здравствена легитимација на име Нецадије Мазлами, с. Боговиње, Тетово. (1592)

Свидетелство од IV одделение на име Реџепа Муртеши, с. Копачин Дол, Тетово. (1593)

Лична карта на име Џабир Идризи, с. Пирок, Тетово. (1594)

Свидетелство од II година, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово, на име Шкодран Камбери, с. Гајре, Тетово. (1595)

Свидетелство на име Виолета Симеонова, кеј „Революција“ бр. 5, Кочани. (1596)

Работна книшка на име Адем Деари, населба „Џиглана“, Гостивар. (1597)

Свидетелство на име Изафета Љимани, с. Прадец, Гостивар. (1598)

Свидетелство на име Рушудије Халили, с. Пирок, Тетово. (1599)

Свидетелство на име Санде Јовановски, с. Лозово, Пробиштип. (1600)

Воена книшка на име Милутин Рушит, Скопје. (1601)

Диплома за завршен курс за помошник на медицинска сестра през 1946/47 година на име Катница Димитријевска, Скопје. (1602)

Работна книшка, издадена од Заедницата за вработување — Скопје на име Славе Тренески, Скопје. (1603)

Свидетелство од IV одделение на име Хуско Ајрадиновски, Прилеп. (1604)

Здравствена легитимација на име Фуат Идризи, ул. „ЈНА“ бр. 23, Тетово. (1605)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Фуат Идризи, ул. „ЈНА“ бр. 23, Тетово. (1606)

Возачка дозвола „Б“ категорија, издадена од СВР — Тетово, на име Фекрија Балами, с. Тетово, Тетово. (1607)

Лична карта на име Шабани Џемаили, с. Боговиње, Тетово. (1608)

Здравствена легитимација на име Стојан Вожиновски, с. Одрин, Тетово. (1609)

Здравствена легитимација на име Салид Хајрие, с. Слатино, Тетово. (1610)

Здравствена легитимација на име Наика Исени, с. Каменјане, Тетово. (1611)

Здравствена легитимација на име Жилбје Целадини, с. Желино, Тетово. (1612)

Ученичка книшка од V одделение на име Бранко Герасимовски, с. Доброште, Тетово. (1613)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Ислам Хусеини, с. Цепчиште, Тетово. (1614)

Здравствена легитимација на име Шефик Бецети, с. М. Речица, Тетово. (1615)

Земјоделска здравствена легитимација на име Хава Рустеми, с. Каменјане, Тетово. (1616)

Лична карта на име Ајше Рушити, с. Пирок, Тетово. (1617)

Свидетелство од VI одделение на име Рамлиза Османи, с. Пирок, Тетово. (1618)

Свидетелство од VIII одделение на име Шаба-ни Нахи, с. Тетово, Тетово. (1619)

Свидетелство од VIII одделение на име Хулуси Решити, с. Врапчиште, Тетово. (1620)

Воена книшка на име Љупчо Костовски, с. Горно Лисиче, Скопје. (1621)

Свидетелства за II и III година, издадени од АСУЦ — Скопје, на име Љупчо Секуловски, Скопје. (1622)

Воена книшка на име Благо Спасов, Скопје. (1623)

Здравствена легитимација на име Душко Стојановски, с. Брзак, Куманово. (1624)

Здравствена легитимација на име Евросија Петровиќ, с. Матејче, Куманово. (1625)

Здравствена легитимација на име Вукадин Спиридоноски, ул. „Ст. Симонов“, бр. 33, Куманово. (1626)

Свидетелство на име Рамадан Рамадани, с. Оризари, Куманово. (1627)

Здравствена легитимација на име Стојка Максимовиќ, с. Трновец, Куманово. (1628)

Здравствена легитимација на име Живкица Пачевска, ул. „Народна револуција“ бр. 20, Куманово. (1629)

Здравствена легитимација на име Моме Дејановски, Куманово. (1630)

Свидетелство на име Методија Јовески, с. Прешиново, М. Брод. (1631)

Свидетелство и диплома за завршено средно земјоделско училиште на име Томе Сребренко Ацевски, ул. „Јосиф Јосифовски“, Ресен. (1632)

Свидетелство на име Насер Муслиу, с. Форино, Гостивар. (1633)

Работна книшка на име Абдулвежаб Емини, ул. „18 Ноември“ бр. 416, Гостивар. (1634)

Работна книшка на име Нејази Салиу, ул. „Ст. Симоновски“ бр. 35, Гостивар. (1635)

Свидетелство на име Љубинка Максимовиќ, с. Градовци, Кочани. (1636)

Свидетелство на име Зумбуле Саидова, ул. „Проздан Трифунов“, бр. 3, Кочани. (1637)

Здравствена легитимација на име Катерина Арсова, ул. „В. Циривири“ бр. 7, Винаца. (1638)

Здравствена легитимација на име Гаврил Веселинов, с. Крушево, Винаца. (1639)

Здравствена легитимација на име Љубица Шлепановиќ, ул. „Илинденска“ бр. 68, Винаца. (1640)

Воена книшка на име Душан Георгиевски, Скопје. (1641)

Работна книшка на име Живоин Ѓорѓиев, Скопје. (1642)

Воена книшка на име Ѓеорѓи Хаџимидев, Скопје. (1643)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ваиде Јусуфи, с. Ново Село, I, Тетово. (1644)

Здравствена легитимација на име Ектем Шабани, с. Боговиње, Тетово. (1645)

Свидетелство од IV одделение на име Бот-Работна книшка на име Хамза Шакири, с. Стримница, Тетово. (1646)

Свидетелство на име Басри Селими, с. Балиндол, Гостивар. (1647)

Свидетелство на име Вукица Илиевска, с. Д. Јеловце, Гостивар. (1648)

Свидетелство на име Јонуз Шефки, с. Врапчиште, Гостивар. (1649)

Штедна книшка бр. 279052/70 од Стопанска банка — Скопје на име Снежанка Ивановска, Скопје. (1650)

Свидетелство за завршен испит на име Славе Димовски, Скопје. (1651)

Воена книшка, издадена во Љубљана на име Круме Арсовски, Скопје. (1652)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од АСУЦ — Скопје на име Стеван Трајановски, Скопје. (1653)

Свидетелство на име Зора Атанасоска, с. Кажани, Прилеп. (2072)

Свидетелство на име Бранко Атанасоски, с. Кажани, Прилеп. (2073)

Свидетелство на име Светлана Атанасоска, с. Кажани, Прилеп. (2074)

Свидетелство на име Рампо Атанасоски, с. Кажани, Прилеп. (2075)

Свидетелство на име Милан Николоски, с. Дреновци, Прилеп. (2076)

Свидетелство на име Мара Скониевлева, ул. „Ленин“ бб. Прилеп. (2078)

Свидетелство на име Илтија Биков, с. Тремник, Т. Велес. (2079)

Свидетелство на име Марика Стојановска, ул. „М. Темпо“ бр. 69, Титов Велес. (2080)

Здравствена легитимација на име Деса Димовска, с. Извор, Титов Велес. (2081)

Свидетелство на име Димитар Севдиноски, с. Будинарци, Берово. (2082)

Свидетелство на име Кири Ристов, Кочани. (2083)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Миливој Славески, Кичево. (2084)

Воена книшка, издадена од Крушевац на име Веселин Реџеп, с. Липково, Куманово. (2085)

Индекс бр. 1342, издаден од Архитектонскиот факултет во Скопје на име Лена Костадинова, Винаца. (2086)

Свидетелство на име Гоце Поповски, ул. „Партизанска“ бр. 5, Демир Хисар. (2087)

Свидетелство на име Ѓорѓи Чаушоски, Прилеп. (2088)

Работна книшка на име Владо Јовчески, ул. „Октомвриска“ бр. 70, Прилеп. (2090)

Диплома на име Владо Јовчески, ул. „Октомвриска“ бр. 70, Прилеп. (2091)

Диплома на име Методија Велјанчески, ул. „П. Талески“ бр. 30, Прилеп. (2092)

Свидетелство на име Кири Маркоски, ул. „Београдска“ бр. 50, Прилеп. (2093)

Свидетелство од III година на име Ласта Томовски, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 75, Куманово. (2094)

Свидетелство од IV одделение на име Драгица Пешковска, Куманово. (2095)

Здравствена легитимација на име Рауф Абдули, ул. „11 Октомври“ бр. 52, Куманово. (2096)

Здравствена легитимација на име Хазби Демировски, ул. „Средорек“ бр. 108, Куманово. (2097)

Здравствена легитимација на име Саво Јаначков, с. Шлегово, Кратово. (2098)

Свидетелство за VIII одделение на име Душко Мановски, с. Виначани, Т. Велес. (2099)

Диплома за завршен испит — керамички смер на име Орде Тодев, ул. „Питу Гули“ бр. 41, Титов Велес. (2100)

Свидетелство на име Ружа Јакимовска, с. Извор, Т. Велес. (2101)

Свидетелство на име Мустафа Феризета, с. Сенокос, Тетово. (2102)

Свидетелство на име Севдије Алимани, с. Боговиње, Тетово. (2103)

Свидетелство на име Басрије Исмаили, с. Боговиње, Тетово. (2104)

Свидетелство на име Хакије Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (2105)

Здравствена легитимација на име Алириза Хајрулаи, с. Ново Село I, Тетово. (2106)

Здравствена легитимација на име Иџет Фуамети, с. Церово, Тетово. (2107)

Свидетелство на име Реџеп Мустафи, с. Пршовец, Тетово. (2108)

Здравствени легитимации на име Зимбије, Сафет, Феарим и Азиз, сите Азизи, с. Боговиње, Тетово. (2110)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата во Прилеп на име Трајкоски Зоран, ул. „Б. Талески“ бр. 137, Прилеп. (3333)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Ристовски Страшко, с. Љубодраг, Куманово. (3334)

Ученичка книшка, издадена од ОУ „Перо Ников“ — Куманово, на име Арсовска Весна, ул. „Божидар Мицковиќ“ бр. 19, Куманово. (3335)

Здравствена легитимација на име Алија Таџедин, ул. „Анѓа Ранковиќ“ бр. 8, Куманово. (3336)

Работна книшка, издадена од Куманово на име Мамути Имер, с. Липково, Куманово. (3337)

Свидетелство за VII одделение на име Милошева Блатуна, ул. „Бреза“ бр. 51, Кратово. (3338)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Шехали Јакуп, Гостивар. (3339)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназија „Панче Поповски“, Гостивар, на име Зенуни Ибраими, с. Чепране, Гостивар. (3340)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од Гимназијата „Панче Поповски“, Гостивар на име Абдулваит Исмаили, Гостивар. (3341)

Свидетелство за I и II година гимназија на име Идризи Рамадан, с. Форино, Гостивар. (3342)

Свидетелство на име Јосифовски Звонко, ул. „Седак Катовски“ бр. 4, Гостивар. (3343)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата „Панче Поповски“ — Гостивар на име Шеху Дервиш, с. Дебреше, Гостивар. (3344)

Свидетелства за I и II година, издадени од Гимназијата „П. Поповски“ Гостивар на име Мусли Адеми, с. Чепране, Гостивар. (3345)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „П. Поповски“ — Гостивар на име Ухемали Малику, с. Вруток, Гостивар. (3346)

Свидетелство за I година, издадено од гимназијата на име Дилавер Касами, Гостивар. (3347)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „П. Поповски“ — Гостивар на име Емин Бањича, ул. „Цветко Крстевски“ бр. 3, Гостивар. (3348)

Свидетелство за I година машински смер, издадено од ЕСНО „Злате Малаковски“ — Гостивар, на име Аврамовски Драгиша, с. Вруток, Гостивар. (3349)

Здравствена легитимација на име Олга Дончева, с. Драгобаште, Винаца. (3350)

Свидетелство за II година, издадено од ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Владимир Политов, Скопје. (3351)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Лидија Бојковска, Куманово. (3352)

Свидетелство на име Ѓурѓа Вељаноска, ул. „М. Пијаде“ бр. 1-3, Прилеп. (3353)

Свидетелство на име Орде Николоски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 327, Прилеп. (3354)

Свидетелство на име Жана Пејоска, ул. „М. Циркоски“ бр. 10, Прилеп. (3355)

Здравствена легитимација на име Решат Мурати, ул. „М. Стојковиќ“ бр. 33, Куманово. (3356)

Здравствена легитимација на име Ѓафер Арифи, с. Руџице, Куманово. (3356)

Здравствена легитимација на име Неримане Миџтари, ул. „П. Спасовска“ бр. 7, Куманово. (3358)

Здравствена легитимација на име Петар Арсовски, ул. „Б. Шабани“ бр. 32, Куманово. (3359)

Здравствена легитимација на име Саве Антевски, с. Клевовце, Куманово. (3360)

Здравствена легитимација на име Славица Јакиќ, ул. „Шантикева“ бр. 24, Врање. (3361)

Здравствена легитимација на име Ѓафер Арифи, с. Руџице, Куманово. (3362)

Здравствена легитимација на име Фазлије Исеми, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 11, Куманово. (3363)

Свидетелство, издадено од УЦСО „Коле Неделковски“ на име Јовчевски Роберт, ул. „Кири Прокитов“ бр. 21, Титов Велес. (3365)

Свидетелство на име Мирјана Арсова, Титов Велес. (3367)

Свидетелство на име Светлана Ристовска, Титов Велес. (3368)

Свидетелство на име Александар Попов, ул. „Б. Абрашев“ бр. 7, Титов Велес. (3369)

Свидетелство на име Дене Јакимовски, Титов Велес. (3370)

Свидетелство на име Живко Короскоски, Титов Велес. (3371)

Свидетелство на име Радка Апостолова, ул. „Д. Мирчев“ бр. 23, Титов Велес. (3372)

Свидетелство на име Влатко Малинов, ул. „В. Цирмври“ бр. 198, Титов Велес. (3373)

Земјоделска здравствена легитимација на име Радојко Аврамовски, с. Брвеница, Тетово. (3374)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рабије Идризи, с. Каменјане, Тетово. (3375)

Земјоделска здравствена легитимација на име Абдије Ислија, с. Каменјане, Тетово. (3376)

Дозвола за оружје на име Азија Кучи, ул. „Вардарска“ бр. 45, Тетово. (3377)

Свидетелство на име Нади Исмаили, с. Цепчиште, Тетово. (3378)

Лична карта на име Саније Јакупи, ул. „Б. Тоска“ бр. 134, Тетово. (3379)

Здравствена легитимација на име Самија Јакупи, ул. „Б. Тоска“ бр. 134, Тетово. (3380)

Свидетелство на име Узаири Бастри, с. Шипковица, Тетово. (3381)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Лирија“ с. Жеровјане, на име Абди Рамадан, с. Жеровјане. (3382)

Свидетелство на име Ариф Адеми, с. Цепчиште, Тетово. (3383)

Свидетелство на име Непире Фетаи, с. Пирок, Тетово. (3384)

Свидетелство на име Елјеса Халили, с. Врапчиште, Гостивар. (3385)

Здравствена легитимација на име Ристе Христов, Вилица. (3386)

Воена книшка, издадена од Суботица на име Орде Стојановски, Скопје. (3387)

Воена книшка, издадена од Шкофија Лока на име Шефкет Реџалари, Скопје. (3388)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Зоран Весовски, Скопје. (3389)

Свидетелства за I клас, издадено од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Вангел Лакоски, Скопје. (3390)

Свидетелство на име Карипеска Елизабета, ул. „В. Стојаноски“ бр. 31, Прилеп. (3393)

Свидетелство за I клас на име Миро Петковски, с. Жилче, Прилеп. (3394)

Свидетелство на име Марија Темелковска, ул. „Б. Крстевски“ бр. 20, Прилеп. (3395)

Свидетелство за I година на име Здравко Рабиноски, с. Тополчани, Прилеп. (3396)

Свидетелство на име Мира Стефановска, с. Ропотово, Прилеп. (3397)

Свидетелство на име Јошеска Снежана, Прилеп. (3398)

Свидетелство на име Мара Стојаноска, ул. „Мечкин Камен“, Прилеп. (3399)

Свидетелства за I и II година на име Олгица Дрлеска, Прилеп. (3900)

Свидетелство на име Сапо Клисароски, ул. „М. Јосифовски“ бр. 7, Прилеп. (3901)

Свидетелство за III клас трговско училиште на име Драгица Бонеска, ул. „Б. Талески“ бр. 210, Прилеп. (3902)

Свидетелство на име Јорданка Тошеска, с. Сенокос, Прилеп. (3903)

Свидетелство на име Николина Стрезоска, с. Костинци, Прилеп. (3904)

Здравствена легитимација на име Рамадани Кадрија, ул. „Б. Кидрич“ бр. 33, Куманово. (3905)

Здравствена легитимација на име Муамет Кадрија, ул. „Б. Кидрич“ бр. 33, Куманово. (3906)

Здравствена легитимација на име Ариџ Драгољуб, с. Табановце, Куманово. (3908)

Здравствена легитимација на име Тодоровски Јован, ул. „Перо Чичо“ бр. 46, Куманово. (3909)

Свидетелство, издадено од Гимназијата на име Богатиновски Зоран, Куманово. (3910)

Здравствена легитимација на име Станко Шекеровиќ, ул. „Б. Радичевиќ“ бр. 5, Куманово. (3911)

Свидетелство за II клас на име Јорданка Орчевска, с. Орашец, Куманово. (3912)

Здравствена легитимација на име Алтили Нуртан, ул. „К. Антевски“ бр. 30, Куманово. (3913)

Здравствена легитимација на име Фередиџ Шабан Емини, с. Ваксинце, Куманово. (3914)

Здравствена легитимација на име Станковиќ Томислав, ул. „Г. Делчев“ бр. 21, Куманово. (3915)

Здравствена легитимација на име Адолин Сенадин, Куманово. (3916)

Здравствена легитимација на име Илиевска Љиља, ул. „Перо Чичо“ бр. 66, Куманово. (3917)

Здравствена легитимација на име Осман Васвије, ул. „Анѓа Ранковиќ“ бр. 19, Куманово. (3918)

Здравствена легитимација на име Осман Сами, ул. „А. Ранковиќ“ бр. 19, Куманово. (3919)

Здравствена легитимација на име Рамадани Шејназе, с. Ваксинце, Куманово. (3920)

Здравствена легитимација на име Зоран Маринковски, ул. „С. Ковачевиќ“ бр. 20, Куманово. (3921)

Здравствена легитимација на име Христина Трајчевска, ул. „11 Ноември“ бр. 82, Куманово. (3922)

Свидетелство за I година гимназија на име Сулејмани Шемаил, с. Руѓинце, Куманово. (3923)

Здравствена легитимација бр. 135236, издадена од Гостивар на име Вељановски Душко Предраг, ул. „Гоце Делчев“ бр. 4/8, Гостивар. (3929)

Свидетелства за I и II година, издадени од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Лимани Џеври, с. Балиндол, Гостивар. (3100)

Свидетелство за VIII одделение на име Илија Матеничарски, с. Ратеве, Берово. (3101)

Свидетелство на име Мимичкоска Виолета, ул. „Октомвриска“ бр. 53, Прилеп. (3103)

Работна книшка на име Петрески Тозе, с. Старо Лагово, Прилеп. (3104)

Здравствена легитимација на име Бошковски Момчило, ул. „Биљановска“ бр. 2/8, Куманово. (3105)

Свидетелство за I година, издадено од Куманово на име Исмаиловски Ариф, ул. „11 Ноември“ бр. 72, Куманово. (3106)

Здравствена легитимација бр. 100656 на име Мустафовска Рабија ул. „Магдалена Антева“ бр. 18, Куманово. (3107)

Свидетелство за II година, издадено од Техничко училиште — Куманово на име Исмаиловска Арифа, ул. „11 Ноември“ бр. 72, Куманово. (3109)

Здравствена легитимација на име Тасиќ Мирослав, ул. „Вардарска“ бр. 18, Куманово. (3109)

Свидетелство за I година, издадено од Училиштето за занимање, Куманово на име Ѓорѓиевска Радмила, н. Карпош бр. 5, Куманово. (3110)

Здравствена легитимација на име Овдиљ Сељим, с. Лојане, Куманово. (3111)

Здравствена легитимација на име Стоилков Јордан, ул. „Гоце Делчев“ бр. 32, Кратово. (3112)

Здравствена легитимација на име Насевски Милче, с. Секулица, Кратово. (3113)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од Металното училиште со практична настава, Кичево на име Бегоски Реџеп, с. Пласница, Македонски Брод. (3114)

Свидетелство за завршено V одделение, издадено од Школата „Тодор Јакевски“ на име Стошиќ Светлана, нас. Чапка. (3115)

Работна книшка на име Љупче Росаров, ул. „Љубљанска“, Титов Велес. (3116)

Лична карта бр. 69077, издадена од Тетово на име Сеадет Бајрами, ул. „Вардарска“, Тетово. (3117)

Здравствена легитимација на име Мустафа Џевдет, с. Теарце, Тетово. (3118)

Работна книшка на име Мемет Емини, ул. „М. Ацев“ бр. 26, Тетово. (3119)

Диплома за завршено СУВР бр. 378, издадена од Скопје на име Усеини Бизат, ул. „ЈНА“ кула 1/12, Тетово. (3120)

Здравствена легитимација на име Сацити Муфит, с. Урвич, Тетово. (3121)

Свидетелство за VI одделение на име Селими Рекноп, с. Желино, Тетово. (3122)

Свидетелство на име Ахифекри Исмаили, с. Добридол, Гостивар. (3123)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Владимир Кајевски, с. Бањани, Скопје. (3124)

Свидетелство од III година, издадено од АСУЦ „Боро Петрушевски“ — Скопје на име Раде Нацевски, с. Плешенци, Пробиштип. (3125)

Здравствена легитимација на име Марика Симеонова, с. Блатец, Винаца. (3127)

Здравствена легитимација на име Стоименова Снежана, с. Калиманци, Винаца. (3128)

Книшка на име Стојчески Крсте, с. Истибања, Винаца. (3129)

Ученичка книшка за IV одделение на име Мехмеди Сабит, Гостивар. (3131)

Свидетелство за IV одделение на име Муслиу Медија, Гостивар. (3132)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ Гостивар на име Хемаили Екрем, с. Бањаци, Гостивар. (3133)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Рамадан Екрем, с. Бањаци, Гостивар. (3134)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Нафи Сулејмани, ул. „Драге Тодоровски“ бр. 4, Гостивар. (3135)

Свидетелства за III и IV година и диплома од гимназија на име Насер Нузари, ул. „Д. Тодоровски“ бр. 32, Гостивар. (3136)

Здравствена легитимација на име Вељановска Блаже Соња, Тетово. (3137)

Свидетелство на име Аливахи Абдиџи, с. Пирок, Тетово. (3138)

Свидетелство за IV одделение на име Адел Бечити, с. Копанци, Тетово. (3139)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово, на име Шехат Шаини, с. Лисец, Тетово. (3140)

Свидетелство на име Цемаил Идризи, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 27, Тетово. (3141)

Здравствена легитимација на име Кани Абдули, с. Боговиње, Тетово. (3142)

Здравствена легитимација на име Стаменковски Светислав, с. Трновац, Кратово. (3144)

Здравствена легитимација на име Наневска Трендафила, с. Шлегово, Кратово. (3145)

Свидетелство за VIII одделение на име Славица Тодоровска, с. Трновац, Кратово. (3146)

Здравствена легитимација на име Фарија Рамадановска, ул. „Коле Неделковски“ бр. 4, Куманово. (3147)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од гимназија — Кратово на име Јосифовски Стевчо, ул. „Трајче Арсов“ бр. 8, Кратово. (3148)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Шакировски Фаик, ул. „Перо Шварц“ бр. 7, Куманово. (3149)

Здравствена легитимација на име Аврамовски Милорад, ул. „Ангел Дуцо“ бр. 17, Куманово. (3150)

Диплома за гимназија, издадена од Кратово од 1965 година на име Ивановска Стојанка, ул. „Драгојло Динџиќ“ бр. 6, Куманово. (3151)

Здравствена легитимација на име Османи Самет, с. Лојане, Куманово. (3152)

Здравствена легитимација на име Османи Селвије, с. Лојане, Куманово. (3153)

Здравствена легитимација на име Вожкиновска Станица, ул. „Тоде Думба“ бр. 64, Куманово. (3154)

Здравствена легитимација на име Мелита Каспинова, ул. „Перо Чичо“ бр. 58, Куманово. (3155)

Здравствена легитимација на име Војковски Мирослав, с. Мл. Нагоричани, Куманово. (3156)

Здравствена легитимација на име Имери Сание, ул. „Јане Сандански“ бр. 58, Куманово. (3157)

Свидетелство на име Крстески Стеван, ул. „Призла“ бр. 55, Прилеп. (3158)

Сообраќајна дозвола бр. 93-05 за трактор на име Каранфиловски Момчило, с. Паличани, Прилеп. (3159)

Сообраќајна дозвола бр. 12-22, приколица на име Каранфиловски Момчило, с. Галичани, Прилеп. (3160)

Сообраќајна дозвола ПП 96-57, комбе на име Каранфиловски Момчило, с. Галичани, Прилеп. (3161)

Возачка дозвола на име Каранфиловски Момчило, с. Галичани, Прилеп. (3162)

Лична карта на име Трајкоски Петронија, с. Ропотово, Прилеп. (3163)

Диплома на име Костадиновска Менка, ул. „Јоле Андоноски“ бр. 7, Прилеп. (3164)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Љупчо Тодоровски, ул. „Антон Попов“ бр. 30, Скопје. (3165)

Здравствени легитимации, издадени во Скопје на име Бранко Попоски, Зорица Попоска и Попоски Златко, с. Вражали, Скопје. (3166)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето за возрасни „Макаренко“, Скопје на име Даринка Павловиќ, Скопје. (3167)

Здравствена легитимација на име Петрушевски Ласте, с. Мл. Нагоричани, Куманово. (3168)

Ученичка книшка за I, II, III и IV клас, издадени од Техничко училиште на име Спасовски Панде, ул. „Прохор Пчински“ бр. 12, Куманово. (3169)

Здравствена легитимација на име Божкиновски Слободан, ул. „Тоде Думба“ бр. 64, Куманово. (3170)

Здравствена легитимација на име Османовски Игбал, с. Средорек, Куманово. (3171)

Здравствена легитимација на име Милошевска Благојка, ул. „29 Ноември“ бр. 6, Куманово. (3172)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Лирија“ на име Абдиџи Рамадан, с. Жеровјане. (3173)

Здравствена легитимација на име Асани Манџе, с. Пирок, Тетово. (3175)

Работна книшка на име Алили Казим, с. Нераште, Тетово. (3176)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3932 на име Зибери Фатиме, с. Каменјане, Тетово. (3177)

Свидетелства за I, II, III и IV одделение, на име Шеади Махије, с. Топлица, Гостивар. (3178)

Свидетелство за IV одделение на име Мемеди Хамди, с. Бањаци, Гостивар. (3179)

Свидетелство за VIII одделение на име Настески Диме, с. Сретково, Гостивар. (3180)

Здравствена легитимација бр. 85181 на име Митрев Саше, Штип. (3181)

Здравствена легитимација бр. 86081/80 на име Азизи Енвер, с. Бозовце, Тетово. (3182)

Здравствена легитимација бр. 78493/77 на име Азизи Кадиме, с. Бозовце, Тетово. (3183)

Здравствена легитимација на име Ката Талевска, с. Г. Оризари, Битола. (3184)

Свидетелство на име Петре Такевски, ул. „Цв. Димов“ бр. 40, Битола. (3185)

Свидетелства за I и II година на име Софче Коцева, ул. „Плачковица“ бр. 40, Прилеп. (3186)

Свидетелство на име Велика Кочоска, с. Лагово, Прилеп. (3187)

Здравствена легитимација на име Лидија Лазарова, Винаца. (3191)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Симоски Јовица, Скопје. (3192)

Свидетелство за IV одделение на име Авдије Хамзаи, с. Топлица, Гостивар. (3193)

Воена книшка, издадена во Брежица на име Јестатис Митревски, Скопје. (3194)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анастасија Чешмаџиева, Скопје. (3195)

Свидетелства од III и IV година, и диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Идриз Рустеми, Куманово. (3196)

Свидетелство на име Благица Силјаноска, с. Кошино, Прилеп. (3197)

Свидетелство на име Слободан Орбиниоски, с. Рилево, Прилеп. (3198)

Свидетелство на име Јован Митаноски, с. Витолиште, Прилеп. (3199)

Свидетелство на име Нада Филиповска, ул. „Б. Лопач“ бр. 35, Прилеп. (3200)

Свидетелство на име Илинка Јаковлеска, с. Сенокос, Прилеп. (3201)

Свидетелства за I, II и III година на име Цане Несторовски, ул. „Илинденска“ бр. 87/20, Скопје. (3202)

Ученичка книшка на име Петре Николоски, ул. „Ленин“ бр. 104, Прилеп. (3203)

Ученичка книшка на име Менка Трајковска, ул. „Октомвриска“ бр. 66, Прилеп. (3204)

Здравствена легитимација на име Љатифе Шабани, с. Слутчане, Куманово. (3205)

Свидетелства за I и II клас на име Перо Јаневски, ул. „Вл. Назор“ бр. 13, Куманово. (3206)

Здравствена легитимација на име Цева Фазлиу, ул. „108“ бб, Тетово. (3209)

Одобрение за превоз на патници бр. 15-523-683/3 на име Фети Илјази, с. Ларце, Тетово. (3210)

Свидетелство за IV одделение на име Цеваир Мемети, Тетово. (3211)

Свидетелство на име Неџат Таири, с. Каменане, Тетово. (3212)

Свидетелство на име Сека Ловеш, ул. „Р. Цолик“ бр. 15, Тетово. (3213)

Свидетелство на име Иниќ Салиу, с. Боговиње, Тетово. (3214)

Свидетелства за V и VII одделение на име Гзиме Азмили, с. Пирок, Тетово. (3215)

Свидетелство на име Татјана Марковска, ул. „Г. Делчев“ бр. 206-а, Тетово. (3216)

Работна книшка на име Роза Османи, с. Жеровјане, Тетово. (3217)

Уверение за КВ тесар на име Несим Билибани, ул. „Б. Миладинови“ бр. 380, Тетово. (3218)

Здравствена легитимација на име Омер Незари, с. Теарце, Тетово. (3219)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фатиме Таири, с. Порој, Тетово. (3220)

Свидетелства за I, II и III клас на име Риза-един Шабани, с. Вранчиште, Гостивар. (3221)

Свидетелство за VIII одделение на име Бесник Халили, ул. „ЈНА“ бр. 294, Гостивар. (3222)

Свидетелство на име Изет Адеми, с. Чајле, Гостивар. (3223)

Свидетелство на име Валентина Дитева, ул. „Р. Кратовче“ бр. 120, Кочани. (3224)

Здравствена легитимација на име Трајанка Цековска, ул. „Г. Делчев“ бр. 44, Винаца. (3225)

Здравствена легитимација на име Зелел Дураков, Винаца. (3226)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Веби Салиевски, Скопје. (3227)

Свидетелство за III година и за завршен испит, издадени од ЕМЗУС „Коле Металец“ — Скопје на име Владимир Милојевиќ, Скопје. (3228)

Возачка дозвола, издадена од Битола на име Чичевски Миле, с. Прадешница, Битола. (3229)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Стојановска Миланка, ул. „Младен Стојановски“ бр. 5, Куманово. (3230)

Свидетелство за II година, издадено од Земјоделското училиште „Киро Бурназ“ — Куманово на име Крстевски Марјан, ул. „Тане Јорданов“ бр. 34, Куманово. (3231)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Камбери Сејзије, ул. „Кр. Мисирков“ бр. 6-а, Куманово. (3232)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Симка Бекировска, ул. „Романовска“ бр. 26, Куманово. (3233)

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од Средното економско училиште „Моша Пијаде“, Куманово на име Станковска Десанка, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 24, Куманово. (3234)

Здравствена легитимација на име Ивановска Анита, ул. „Тодџе Димковски — Думба“ бр. 86, Куманово. (3235)

Здравствена легитимација на име Стошиќ Бабан, Трг Нова Југославија бр. 2, Куманово. (3236)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од О. У. „Лирија“ с. Жеровјане, на име Фариз Исмаили, с. Г. Седларце, Тетово. (3237)

Свидетелство за VIII одделение на име Ирфан Кадрија, с. Раковец, Тетово. (3238)

Воена книшка на име Азири Љозин, с. Орашје, Тетово. (3239)

Свидетелство за IV одделение на име Алди-камет Ибраими, с. Боговиње, Тетово. (3240)

Работна книшка бр. 4583, издадена од ОС — Берово на име Радевска Павлина, с. Робово, Берово. (3241)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Љупчо Шумантов, Скопје. (3242)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Никола Шалваринов, Скопје. (3243)

Уверение за сидар, издадено од 1974 година на име Мирчески Атанас, с. Долнени, Прилеп. (3244)

Свидетелство за I клас на име Мукоска Ленка, с. Вевчани, Струта. (3245)

Свидетелство за I клас на име Тасевска Менча, с. Дреново, Прилеп. (3246)

Лична карта на име Карапеоски Душко, с. Селце, Прилеп. (3248)

Свидетелство за VIII одделение на име Мерданоски Алекс, с. Тополчани, Прилеп. (3249)

Здравствена легитимација на име Трајковска Даниела, Куманово. (3250)

Работна книшка на име Ивановиќ Драгица, ул. „Г. Димов“ бр. 28, Куманово. (3251)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Мамујовска Ханамша, ул. „Киро Фетак“ бр. 12, Куманово. (3252)

Здравствена легитимација на име Јунузовиќ Бардил, ул. „К. Маркс“ бр. 126, Куманово. (3253)

Ученичка книшка, издадена од Училиштето „Перо Наков“ на име Илиевска Драгица, с. Романовце, Куманово. (3254)

Свидетелство за VIII одделение на име Качавска Деница, ул. „Љубен Весов“ бр. 86, Титов Велес. (3255)

Книшка на име Селими Насер, ул. „18 Ноември“ бр. 156, Гостивар. (3256)

Свидетелство за IV одделение на име Мислими Икмет, Гостивар. (3257)

Свидетелство за II година на име Банок Чельмије, с. Чеграње, Гостивар. (3258)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Панче Поповски“ — Гостивар на име Бервет Дервиши, Гостивар. (3259)

Свидетелство за I година, издадено од ЗМЦ „Злате Малаковски“ — Гостивар на име Лавовски Васил, Кеј „Вардар“ бр. 108-3/3, Гостивар. (3260)

Свидетелство за VIII одделение на име Сејдини Мемедин, с. Вранчиште, Гостивар. (3261)

Свидетелство за VIII одделение на име Мамути Хамзи, с. Добридол, Гостивар. (3262)

Свидетелство на име Емини Мерсел, с. Речане, Гостивар. (3263)

Свидетелство на име Абази Цулали, ул. „М. Тито“ бр. 6, Гостивар. (3264)

Свидетелство за IV одделение на име Николова Јорданка, с. Паланка, Кочани. (3265)

Здравствена легитимација на име Златков Стојко, с. Лаки, Винаца. (3266)

Воена книшка, издадена во Куприја на име Сакип Асановски, Скопје. (3267)

Свидетелства за завршени I, II, III и IV година, издадени од Гимназијата „Стив Наумов“, Ресен на име Кирче Веловски, с. Д. Бела Црква, Ресен. (3268)

Ученичка книшка со полугодишни оценки од IV година, издадени од Училиштето за применета уметност „2 Август“ — Скопје на име Никола Пановски, Скопје. (3269)

Свидетелство на име Димчевски Методија, ул. „5-а Прилепска бригада“ бр. 95, Прилеп. (3270)

Свидетелство на име Крстески Тони, ул. „Јане Илиески“ бр. 10-а, Прилеп. (3271)

Свидетелство за II година на име Касоски Љупчо, ул. „М. Тито“ бр. 97-а, Прилеп. (3272)

Свидетелство за I година, издадено од Трговското училиште во Прилеп на име Јовеска Славица, ул. „Егејска“ бр. 66, Прилеп. (3273)

Свидетелство за IV одделение на име Ризеска Силвана, с. Загорани, Прилеп. (3274)

Здравствена легитимација на име Ангеловска Фиданка, с. Мл. Нагоричани, Куманово. (3275)

Бодовни листи, издадени од Заводот за вработување — Куманово на име Мустафа Сами, ул. „Х. Т. Карпош“ бр. 67, Куманово. (3276)

Здравствена легитимација на име Александар Зоран, с. Старо Нагоричане, Куманово. (3277)

Воена книшка на име Пендовски Градо, с. Мургаш, Куманово. (3278)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Младеновска Нада, ул. „Пчински пат“ бр. 56, Куманово. (3279)

Работна книшка на име Садини Сали, с. Слупчане, Куманово. (3280)

Здравствена легитимација на име Марица Димовска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 21, Кратово. (3281)

Здравствена легитимација на име Постољов Виде, Кратово. (3282)

Диплома на име Елзеи Шејвет, с. Каменане, Тетово. (3283)

Свидетелство за IV одделение на име Велјаноски Петре, с. Радиовце, Тетово. (3284)

Книшка на име Матески Драгуш, Гостивар. (3285)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Моша Пијаде“, Гостивар, на име Шеку Нације, ул. „Мајор Чедо Филиповски“, Гостивар. (3287)

Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ „Моша Пијаде“ — Гостивар, на име Салин Нејазин, Гостивар. (3288)

Свидетелство за II клас на име Арифџи Гулијаре, Гостивар. (3289)

Свидетелство за VI одделение на име Љубица Бошеска, с. Запољани, Прилеп. (3290)

Свидетелство за IV одделение на име Зора Талеска, с. Бело Поле, Прилеп. (3291)

Свидетелство на име Марија Крстеска, ул. „Р. Ристоски“ бр. 20, Прилеп. (3292)

Здравствена легитимација на име Ёмире Сулбери, с. Черкези, Куманово. (3293)

Здравствена легитимација на име Фарије Руштити, ул. „Анѓа Ранковиќ“ бр. 12, Куманово. (3294)

Здравствена легитимација на име Драгица Деспотовска, с. Желудино, Куманово. (3295)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Единство“ Македонски Брод на име Костадиновски Гоце, с. Русјаци. (3296)

Диплома за завршено машински техничар, издадена од ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Велковски Вело, ул. „Милко Козар“ бр. 14, Титов Велес. (3297)

Здравствена легитимација на име Менка Јовановска, с. Ратаје, Тетово. (3298)

Здравствена легитимација на име Павлина Спасовска, с. Јегуновце, Тетово. (3299)

Свидетелство на име Ефремија Кучлај, ул. „М. Тито“ бр. 44, Тетово. (3300)

Работна книшка на име Пано Бојаџиевски, с. Владимирово, Берово. (3301)

Свидетелство за I година, издадено од Техничкото училиште, во Скопје на име Хасан Амеди, Скопје. (3302)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Раде Јовчевски — Корчагин“, Скопје на име Наташа Ристевска, Скопје. (3303)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Киро Краљевски, Скопје. (3304)

Свидетелство за I година, издадено од Економското училиште „Кузман Јосифовски“ — Прилеп на име Приоска Елизабета, ул. „Маршал Тито“ бр. 88, Прилеп. (3305)

Свидетелство за VIII одделение на име Костовски Душан, с. Тополчани, Прилеп. (3306)

Свидетелство за VIII одделение на име Павлески Киро, с. Дреновци, Прилеп. (3307)

Лична карта на име Бучан Сејфо, с. Локвени, Прилеп. (3308)

Свидетелство за I година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ на име Трендев Павле, с. Велуса, Струмица. (3309)

Книшка на име Лазева Соња, с. Мустафино, Свети Николе. (3310)

Здравствена легитимација на име Нуран Муса, ул. „Н. Тесла“ бр. 146, Тетово. (3314)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на Работната организација за Комунални и занаетчиски дејности „Прогрес“ — Радовиш

распишува КОНКУРС

за именување (реизбор) на директор на Работната организација „Прогрес“ — Радовиш

Покрај општите услови пропишани со законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има завршено виша стручна подготовка (виша економска);
2. да има најмалку 5 години работно искуство, од кои 3 години на раководно место;
3. да поседува стручна и организациона способност;
4. да има соодветни морално-политички квалитети за извршување на должноста.

Рокот за поднесување на пријави (документи) е 15 дена сметано од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавите со сите потребни документи за исполнување на конкурсните услови да се достават до Конкурсната комисија на Работната организација.

Некомплетните документи нема да се земаат во разгледување. (348)

Собранието на општината Куманово

Објавува

дека ќе врши избор на:

— еден судија на Општинскиот суд во Куманово;

— еден судија на Општинскиот суд во Куманово на кого му истекува мандатот.

Кандидатите покрај општите услови предвидени со законот треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;
- да имаат положен правосуден испит; и
- да имаат морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Молбите (пријавите) заедно со доказите дека ги исполнуваат пропишаните услови се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Куманово.

4. Објавата е отворена 15 дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Куманово“, „Службен весник на СРМ“ и весникот „Нова Македонија“. (346)

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ

НОВО ИЗДАНИЕ

УСТАВ НА СФРЈ

УСТАВ НА СРМ

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и со амандмани на Уставот на СРМ — во една збирка.

Ова усталено издание, по својот формат, има за цел да го олесни користењето на уставите и новите амандмани за примена во практиката.

Цена на збирката е 150 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498

Врз основа на член 70 од Статутот на Услужно-браварската задруга „МЛАДОСТ“ — Прилеп и Одлуката на Работничкиот совет, Конкурсна комисија

распишува КОНКУРС

за именување — реизбор на следните раководни работни места:

1. претседател на колегијален работорооден орган,

2. шеф на сметководство и

3. секретар.

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. да има завршено виша или висока школска подготовка од машинска, економска или правна насока;

2. да има завршено виша или висока школска подготовка од економска насока;

3. да има завршено средна или виша школска подготовка од правна насока.

Сите кандидатите да ги исполнуваат и следните услови:

— да поседуваат организациона способност,

— да поседуваат морално-политички квалитети,

— да имаат работно искуство над две години,

— да не се осудувани и да не се води истрага, за кандидатите под точка 1.

Потребните документи се поднесуваат во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на конкурсот, до Услужно-браварската задруга „МЛАДОСТ“ — Прилеп.

Некомплетните и неблаговремените пријави нема да се земаат предвид при разгледувањето. (347)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 482. Уредба за највисоките износи на патните, дневните и други трошоци на работниците во републичките органи на управата — — — — — | 729 |
| 483. Одлука за трошоците на вештачењата што ги врши Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот — — — — — | 731 |
| 484. Одлука за финансирање на следењето и истражувањата на стопанските движења — — — — — | 732 |
| 485. Решение за утврдување на престанокот на функцијата обвинител и заменици на обвинителот и за именување обвинител и заменик на обвинителот во Вишиот суд на честа на резервните офицери, помлади офицери и воените службеници — — — — — | 732 |
| 486. Решение за утврдување на престанокот на функцијата претседател, заменик на претседателот и судии и за именување претседател, заменик на претседателот и судии на Вишиот суд на честа на резервните офицери, помлади офицери и воени службеници при Републичкиот секретаријат за народна одбрана — — — — — | 732 |
| 487. Решение за именување главен републички рударски инспектор — — — — — | 733 |
| 488. Решение за именување главен републички инспектор за парни котли — — — — — | 733 |
| 489. Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање — — — — — | 733 |
| 490. Решение за назначување советник на републичкиот секретар за финансии — — — — — | 733 |
| 491. Правилник за изменување на Правилникот за програмата и начинот на полагањето на возачкиот испит и на проверката на знаењата заради издавање на возачка дозвола — — — — — | 733 |
| 492. Упатство за начинот и постапката за остварување на правото на надоместок на дел од камата — — — — — | 734 |
| 493. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 229/80 од 7 октомври 1981 година — — — — — | 734 |
| 494. Список на организации на здружен труд што исполнуваат услови за вршење стручна контрола над производството на саден материјал — — — — — | 735 |
| Општи акти на самоуправните интересни заедници | |
| 294. Одлука за ослободување од обврска за уплата на придонес на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — — | 735 |